

**ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
МИЛИЕУКОНТАКТ МАКЕДОНИЈА
Скопје**

**Финансиски извештаи за годината која
завршува на 31 Декември 2016 година во
согласност со сметководствените стандарди
прифатени во Република Македонија и**

Извештај на независниот ревизор

Април 2017, Скопје

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 2
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Биланс на приходи и расходи	3
Биланс на состојба	4
Извештај за промени во деловниот фонд	5
Белешки кон финансиските извештаи	6 - 13

До:

Раководството на

**ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ МИЛИЕУКОНТАКТ МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Здружението за одржлив развој „МИЛИЕУКОНТАКТ МАКЕДОНИЈА“ (во понатамошниот текст Здружението), кои што го вклучуваат Билансот на состојба на ден 31 декември 2016 година, како и на Билансот на приходи и расходи и Извештајот за промени во деловниот фонд за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Здружението е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

До:

Раководството на

**ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ МИЛИЕУКОНТАКТ МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Мислење на ревизорот

Според нашето мислење, приложените финансиски извештаи на Здружението за одржлив развој „МИЛИЕУКОНТАКТ МАКЕДОНИЈА“ ја прикажуваат реално и објективно во сите значајни аспекти, финансиската состојба на Здружението на ден 31 декември 2016 година, како и резултатите на нејзиното работење и промените во фондовите за годините кои завршуваат на тој ден, во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа.

Скопје, 25 Април 2017 година

Овластен ревизор,
Елена Петровска Лазаревски

Управител,
Драган Димитров

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
за 2016 година
во илјади денари

	Белешка	2016	2015
Приходи од донации	4	57.360	37.821
Приходи од финансирање	5	1	1
Вишок на приходи над расходи од претходни години	6	3.661	5.229
ВКУПНО ПРИХОДИ		61.022	43.051
Оперативни трошоци	7	(46.277)	(31.414)
Трошоци за вработени	8	(9.079)	(7.422)
Капитални расходи	9	(243)	(542)
Социјални и други трансфери	10	-	(12)
ВКУПНО РАСХОДИ		(55.599)	(39.390)
Вишок на приходи над расходи пред оданочување		5.423	3.661
Данок на добивка		-	-
Вишок на приходи над расходи по оданочување		5.423	3.661

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Здружението на ден 28 февруари 2017 година и се потпишани во негово име од страна на:

Извршен директор
Игор Славкоски

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2016 година
во илјади денари

	Белешки	31 декември 2016	31 декември 2015
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	11	869	1.489
Нематеријални средства	12	22	43
		891	1.532
Тековни средства			
Други побарувања	13	1.700	2.161
АВР	14	5.525	143
Пари и парични еквиваленти	15	2.432	1.520
		9.657	3.824
ВКУПНИ СРЕДСТВА		10.548	5.356
ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД			
Деловен фонд			
Деловен фонд		852	1.492
Вишок на приходи над расходи по оданочување		5.423	3.661
	16	6.275	5.153
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачите	17	4.216	184
Други краткорочни обврски	18	54	19
ПВР	19	3	-
		4.273	203
ВКУПНО ДЕЛОВЕН ФОНД И ОБВРСКИ		10.548	5.356

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Здружението на ден 28 февруари 2017 година и се потпишани во негово име од страна на:

Извршен директор
Игор Славкоски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ДЕЛОВНИОТ ФОНД
за годината која завршува на 31 Декември 2016
во илјади денари

	Основни средства	Залихи на ситен инвентар	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2015	1.701	-	1.701
Набавки	419	-	419
Амортизација за 2015 година	(628)	-	(628)
Состојба на 31 декември 2015	1.492	-	1.492
Набавки	61	182	243
Отпис на ситен инвентар	-	(182)	-
Амортизација за 2016 година	(701)	-	(701)
Состојба на 31 декември 2016	852	-	852

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен онаму каде што е поинаку назначено

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Здружението за одржлив развој МИЛИЕУКОНТАКТ МАКЕДОНИЈА е граѓанска организација основана согласно Законот за здруженија и фондации. Здружението е основано на 23 февруари 2012 година и запишано во регистрот на Централниот регистар на Република Македонија.

Здружението работи во согласност со Законот за здруженија и фондации и Статутот, во исполнување на следниве цели: изготвување и спроведување на проекти, програми, планови и активности за одржлив развој, вршење на дејности од јавен интерес за заштита на животната средина и одржливиот развој, градење на капацитетите на здруженијата на граѓани, локалната самоуправа и бизнис секторот во склад со одржливиот развој, зајакнување на соработката помеѓу сите општествени чинители на локално, национално и меѓународно ниво за промовирање на вредностите на одржливиот развој, застапување и лобирање за прашања поврзани со граѓанскиот сектор и одржливиот развој, промовирање на иницијативи за одржлив развој на локалните заедници, учество на јавноста во донесување на одлуки во областа на одржливиот развој, пристап до информации од областа на одржливиот развој и подигање на јавната свест за одржливиот развој.

Седиштето на Здружението се наоѓа на ул. Кукушка бр. 4А во Скопје.

Здружението своите активности ги финансира од следните извори: Приходи од донации, доброволни прилози и спонзорства, Буџет на РМ и локалните самоуправи, давање на услуги на трети лица и други извори на средства предвидени со закон и статут.

Вкупниот број на вработени со состојба на 31 декември 2016 година изнесуваше 11 лица (31 декември 2015 година изнесуваше 8 лица).

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на Здружението се составени во согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено и ажурно искажување на билансните позиции, состојбата на средствата, обврските, изворите на средства, приходите и расходите и резултатите од работењето.

Износите во билансите и белешките кон финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако во текстот не е поинаку наведено.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен онаму каде што е поинаку назначено

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи се наведени во продолжение на овој текст. Сметководствените политики на Фондацијата доследно се применуваат од година во година.

3.1. Парични средства и еквиваленти на парични средства

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна и паричните средства на жиро сметките кај комерцијалните банки.

Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народна банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

3.2. Материјални и нематеријални средства

Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци, кои можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка. За вредноста на набавените средства се евидентираат капитални расходи и истовремено се зголемува деловниот фонд на Здружението.

Ревалоризацијата на долгорочните средства (материјални и нематеријални вложувања) се врши поради повторно вреднување ако инфлацијата на годишно ниво, мерена со пораст на цените на производителите на индустриските производи е поголема од 30%. Основица за ревалоризација претставува набавната вредност на средствата.

Ревалоризационата вредност на средствата се утврдува по пат на индексирање.

3.3. Амортизација

Материјалните и нематеријални средства се амортизираат со примена на пропорционалната метода, така што набавната или ревалоризираната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Тековната амортизација на основните средства се евидентира на товар на деловниот фонд.

Употребените годишни стапки на амортизација за 2016 година, кои ги применува Здружението изнесуваат: 10-25% за опрема, 25% за транспортни средства, 20% за мебел, 25% за компјутерската опрема и 20% за нематеријалните средства.

Пресметката на амортизацијата се врши поединечно (не по групи на средства) за секое средство.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен онаму каде што е поинаку назначено

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.4. Залихи

Залихите на материјали во моментот на набавката се евидентираат по нивната набавна вредност. За вредноста на набавените залихи истовремено се зголемува деловниот фонд. Залихата на материјали се намалува во моментот на нивното трошење на товар на деловниот фонд.

Залихите на ситен инвентар ги сочинуваат оние долгорочни средства чија што вредност во моментот на набавката е пониска од 100 ЕУР во денарска противвредност. Ситниот инвентар се отпишува еднократно во целост во моментот на набавката.

3.5. Признавање на приходи и расходи

Признавањето на приходите и расходите на непрофитните организации се спроведува според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции значи приходите, односно расходите да се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите, односно расходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите, односно расходите се расположливи кога се остварени, односно кога настанале (се наплатени т.е. платени) во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период, односно обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

3.6. Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари според средниот курс на НБРМ кој важи на денот на трансакцијата.

Девизните средства и обврски во билансот на состојба се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на билансот.

Нето позитивните и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Билансот на успех во периодот кога тие настануваат.

Средните (заклучните) курсеви на денарот спрема странските валути (за една единица странска валута), на 31 декември 2016 изнесуваат како што следува:

	2016	Во денари 2015
EUR	61,4812	61,5947
USD	58,3258	56,3744
CHF	57,2504	56,9583

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен онаму каде што е поинаку назначено

4. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Грантови од USAID	41.522	32.236
Останати грантови и донации	15.744	2.886
Останати приходи	94	2.699
Вкупно	<u>57.360</u>	<u>37.821</u>

5. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Камати	1	1
Вкупно	<u>1</u>	<u>1</u>

6. ВИШОК НА ПРИХОДИ ОД ПРЕТХОДНИ ГОДИНИ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Пренесен дел од вишокот на приходи од прет.години	3.661	5.229
Вкупно	<u>3.661</u>	<u>5.229</u>

7. ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Потрошени материјали	2.156	636
Потрошена енергија и вода	457	452
Реклама и репрезентација	17	-
Транспорт и ПТТ	410	729
Наемнини	1.286	708
Расходи за семинари, обуки, чланарини	204	2.817
Други материјални расходи	14.707	10.237
Банкарска провизија	370	374
Осигурување	200	99
Дневници за службени патувања и патни трошоци	391	330
Интелектуални услуги	2.876	4.362
Останати трошоци за оперативни услуги	22.758	10.374
Останати расходи	445	296
Вкупно	<u>46.277</u>	<u>31.414</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен онаму каде што е поинаку назначено

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Вкалкулирани плати и придонеси од плати	<u>9.079</u>	<u>7.422</u>
Вкупно	<u>9.079</u>	<u>7.422</u>

9. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Средства за опрема	<u>243</u>	<u>542</u>
Вкупно	<u>243</u>	<u>542</u>

10. СОЦИЈАЛНИ И ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Останати трансфери	<u>-</u>	<u>12</u>
Вкупно	<u>-</u>	<u>12</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен онаму каде што е поинаку назначено

11 . НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Опрема	Транспорт ни средства	Вкупно
Набавна вредност на 1 јануари 2015	1.629	1.222	2.851
Набавки	302	117	419
Состојба на 31 декември 2015	1.931	1.339	3.270
Набавки	61	-	61
Состојба на 31 декември 2016	1.992	1.339	3.331
Акумулирана амортизација на 1 јануари 2015	563	611	1.174
Амортизација	284	323	607
Состојба на 31 декември 2015	847	934	1.781
Амортизација	346	335	681
Состојба на 31 декември 2016	1.193	1.269	2.462
Нето сегашна вредност на:			
- 31 декември 2016	799	70	869
- 31 декември 2015	1.066	423	1.489

12 . НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност на 1 јануари 2015	107	107
Набавки	-	-
Состојба на 31 декември 2015	107	107
Набавки	-	-
Состојба на 31 декември 2016	107	107
Акумулирана амортизација Состојба на 1 јануари 2015	42	42
Амортизација	22	22
Состојба на 31 декември 2015	64	64
Амортизација	21	21
Состојба на 31 декември 2016	85	85
Нето сегашна вредност на:		
- 31 декември 2016	22	22
- 31 декември 2015	43	43

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен онаму каде што е поинаку назначено

13 . ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Побарувања од државата - ДДВ	1.688	2.153
Побарувања од купувачи	3	-
Побарувања за повеќе платени даноци	9	8
Салдо на 31 декември	<u>1.700</u>	<u>2.161</u>

14. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Активни временски разграничувања	5.525	143
Салдо на 31 декември	<u>5.525</u>	<u>143</u>

15. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Жиро сметки	2.371	1.469
Останати парични средства	61	51
Салдо на 31 декември	<u>2.432</u>	<u>1.520</u>

16. ДЕЛОВЕН ФОНД И РЕЗЕРВИ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Деловен фонд	852	1.492
Вишок на приходи над расходи	5.423	3.661
Состојба на 31 декември	<u>6.275</u>	<u>5.153</u>

17. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИТЕ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Добавувачи во земјата	4.216	184
Салдо на 31 декември	<u>4.216</u>	<u>184</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2016

Сите износи се искажани во илјади денари, освен онаму каде што е поинаку назначено

18. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Обврски кон вработените	54	19
Салдо на 31 декември	<u>54</u>	<u>19</u>

19. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Пасивни временски разграничувања	3	-
Салдо на 31 декември	<u>3</u>	<u>-</u>

20. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

Заклучно со 31 декември 2016 година Здружението нема вонбилансна изложеност.

21. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат материјални последователни настани, кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.